

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ НА КОМПЈУТЕРИТЕ

Swiftech го претстави новиот waterblock наменет за системите за ладење на течности, кој ќе го носи името Storm. Тоа што го прави овој waterblock необичен е тоа што во себе содржи две прскалки, кои под притисок го растураат водениот млаз пред да влезе во посебните комори, со цел да се подобри преземањето на топлината од бакарните сидови на комората. Според Swiftech, ваквиот начин на работа овозможува подобри перформанси од нивните претходни решенија. Во продажба ќе се појави од 5 јули, а малопродажната цена ќе изнесува 76 американски долари.



УРЕД - ЗАМЕНА ЗА ЗВУЧНИЦИ

Тајванската компанија Sinbon Electronics позната како производител на конектори, го претстави уредот Q-Voix, кој овозможува рамните површини како што се: масите, прозорците, сидовите, да се користат како звучници. Џозев Вонг, член на Управниот одбор на оваа компанија изјавил дека развојот на оваа иновација е завршен пред два месеца и



дека сериското производство треба да почне во септември. Q-Voix може да биде поставен на било која рамна површина, а исто така, има и вграден микрофон и може да се користи за chat. Во Sinbon се надеваат дека почетната цена на Q-Voix ќе биде помала од 100 долари, што не би

требало да претставува многу, доколку уредот може да овозможи квалитетен звук.

MOTOROLA РАЗВИ НОВ ТЕЛЕФОН КОЈ РАБОТИ НА LINUX

Motorola разви многу интересен "паметен" телефон, чија испорака ќе почне во последниот квартал од оваа година. Се работи за моделот E895 (кој е шестиот телефон под Linux од оваа компанија), кој е наменет за GSM и EDGE мрежите. Тој ќе располага со камера од 1,3 Мр, 2,2" TFT дисплеј со резолуција од 320 x 240 пиксели и одлични мултимедијални можности. Овој телефон го користи Mobilinux оперативниот систем на компанијата MontaVista и поддржува Java софтвер. E895 се базира на еден чип, но сè уште не е познато кој чип ќе го користи (има понуди од TI, Philips, Freescale, Intel и други). Благодарение на тоа, E895 ќе има многу мала потрошувачка, така што Li-ion батеријата од 1000 mAh ќе му овозможи разговор од 200 до 250 минути и од 200 до 250 часови мирување, што е многу добро кога станува збор за "па-



метните" телефони. Овој телефон има 10 мегабајти вградена меморија, 8x зум, блиц, Bluetooth, USB порт, можност за снимање глас итн. Димензиите на E895 се 51 x 93 x 23 мм и тежи 127 грама.

RADIO TAXI
Пулстарс
9177